

Службен весник

на Република Македонија

Број 128

14 септември 2017, четврток

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2631. Одлука за огласување на именување на јавен обвинител на Република Македонија.....	2	на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи, контаминенти, недозволен супстанции, сировини и производи во храна за животни.....	2
2632. Правилник за изменување на Правилникот за вршење на контрола на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност.....	2	2634. Методологија за спроведување на мониторингот за безбедноста на храната за животните.....	6
2633. Правилник за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуство на резидуи, контаминенти, недозволен супстанции, сировини и производи во храна за животни и начинот		2635. Решение од Нотарска комора на Република Македонија.....	7
		Огласен дел	1-24

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2631.

Врз основа на членот 41 ставови (1) и (2) од Законот за Јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ број 150/2007 и 111/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 септември 2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НА ИМЕНУВАЊЕ НА ЈАВЕН
ОБВИНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши именување на јавен обвинител на Република Македонија.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 44 ставови (1) и (2) од Законот за Јавното обвинителство (да е државјанин на Република Македонија, активно да го владее македонскиот јазик, да е работоспособен и да има општа здравствена способност, да има стекнато универзитетска диплома за дипломиран правник во Република Македонија или нострифицирана диплома од странство, да има положено правосуден испит во Република Македонија и да има работно искуство од најмалку осум години со потврдени резултати на правни работи по положениот правосуден испит, или редовен или вонреден универзитетски професор кој предавал повеќе од десет години правен предмет од правосудната практика), пријавите со потребните документи да се поднесат до Собранието на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Коха“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3071/1
7 септември 2017 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2632.

Врз основа на член 190 став 1 и член 193 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/5, 25/7, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15, 23/16), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 24.8.2017 година донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВРШЕЊЕ
НА КОНТРОЛА НА ОВЛАСТЕНИТЕ УЧЕСНИЦИ
НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Правилникот за вршење на контрола на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 171/2013), во членот 7 став (3) се брише.

Во член 7 ставовите (4) и (5), стануваат став (3) и став (4).

Член 2

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-684/3
24 август 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО

2633.

Врз основа на член 76-а став (9) од Законот за безбедност на храната за животни („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 53/11, 1/12, 33/15, 149/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛА НА ПРИСУСТВО НА РЕЗИДУИ, КОНТАМИНЕНТИ, НЕДОЗВОЛЕНИ СУПСТАНЦИИ, СИРОВИНИ И ПРОИЗВОДИ ВО ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИТЕ КОНТРОЛИ И ПОСТАПКИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛА НА РЕЗИДУИ, КОНТАМИНЕНТИ, НЕДОЗВОЛЕНИ СУПСТАНЦИИ, СИРОВИНИ И ПРОИЗВОДИ ВО ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на мониторинг и контрола и начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи, контаминенти, недозволен супстанции, сировини и производи во храната за животни.

Член 2

Мониторингот и контролата и официјалните контроли се спроведуваат од официјалните ветеринарни во сите фази на производство, преработка, складирање и дистрибуција на храната за животни согласно Годишната Програма за мониторинг на безбедност на храната за животни.

Член 3

(1) Мониторинг се врши во сите фази на ланецот на безбедност на храната за животни, во фаза која е најсоодветна за одреден параметар, критериум или барање за безбедност на храна за животни.

(2) Листата на фази на ланецот на безбедност на храна за животни, во кои се врши мониторингот е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенцијата), секоја година во декември за наредната, на основа на спроведената процена на ризик и утврдените наоди и несообразности во претходните три години (или помал временски период доколку се нема соодветни резултати) во Република Македонија и Европската Унија, како и препораките на Европската Унија, ги одредува фазите на ланецот на безбедност на храна за животни во кои се врши мониторингот.

(4) Доколку одредена фаза на ланецот е исхрана е опфатена со друга мониторинг програма или програма на официјални контроли на Агенцијата или друг надлежен орган во областа на безбедноста на храната, ветеринарното здравство и фитосанитарна заштита, и добиените резултати ги задоволуваат целите на Агенцијата во поглед на безбедност на храна за животни, фазата може да се изостави од Програмата за мониторинг за безбедност на храна за животни, а добиените резултати се искористат во процената на ризик.

(5) Мониторингот на безбедноста на храната се спроведува на различни видови или категории храна за животни.

(6) Листата на видови и категории храна за животни за кои се врши мониторинг е дадена во Правилник за условите за ставање во промет на сировини за храна за животни, декларирањето и карактеристиките кои треба да бидат дадени на придружниот документ или на пакувањето и листа на сировини за храна за животни.

(7) Агенцијата, секоја година во декември за наредната, на основа на спроведената процена на ризик и утврдените наоди и несообразности во претходните три години (или помал временски период доколку се нема соодветни резултати) во Република Македонија и Европската Унија, како и препораките на Европската Унија, ги одредува видовите и категории храна за животни за кои се врши мониторинг, локацијата и временскиот период кога се земаат примероци за лабораториско испитување.

(8) Доколку одреден вид и категорија на храна за животни е опфатена со друга мониторинг програма или програма на официјални контроли на Агенцијата или друг надлежен орган во областа на безбедноста на храната, ветеринарното здравство и фитосанитарна заштита, и добиените резултати ги задоволуваат целите на Агенцијата во полето на безбедноста на храна за животни, видот или категоријата на храна за животни може да се изостави од Програмата за мониторинг за безбедност на храна за животни, а добиените резултати искористат во процената на ризик.

(9) Мониторингот на храната за животни ги опфаќа следните активности:

- 1) земање примероци;
- 2) лабораториска анализа на примерокот и
- 3) постапување во случај на несообразен резултат.

Член 4

(1) Предмет на мониторингот е само храната за животни наменета за исхрана на животни кои се користат за производство на храна.

(2) Земањето примероци го вршат официјалните ветеринари во подрачните единици на Агенцијата во согласност со Програмата за мониторинг на безбедност на храна за животните за тековната година.

(3) Земањето примероци се врши во објекти кои се запишани во регистрот на оператори со храна за животни, во сите фази на производството, преработката и дистрибуцијата на храната за животни, вклучувајќи ги и одгледувачите запишани во Регистарот на одгледувачи за животни во Агенцијата.

(4) Земањето примероци се врши во објектот, без најава на операторот со храна, на начин утврден во Прилог 1, точка 6.4 од Правилникот за начинот и постапката за земање примероци, начин и методи на вршење на лабораториски анализи на храната за животни. Потребно е да се земат најмалку три идентични примероци, за да операторот со храна за животни чии производи се предмет на анализа, добие доволен број примероци во случај да сака да побара дополнително стручно мислење.

(5) Примероците треба да се земат во количина согласно Прилог 1, од Правилникот за начинот и постапката за земање примероци, начин и методи на вршење на лабораториски анализи на храната за животни.

(6) Најмалку еден примерок треба во најкус можен рок да се достави до Национална референтна или овластена лабораторија. За секој испратен примерок се составува посебен записник.

(7) Најмалку еден примерок, соодветно спакуван и означен, останува кај операторот со храна за животни, доколку се појави потреба од дополнително стручно мислење.

(8) За еден примерок за анализа на храна за животни, може да се побараат повеќе аналитички испитувања, но во тој случај, потребно е во записникот точно и недвосмислено да се означи кои лабораториски испитувања се бараат.

Член 5

(1) За извршеното земање примероци, задолжително се изготвува записник.

(2) Записникот се изготвува во четири примероци, при што, едниот примерок се врачува на одговорното лице во објектот во кој е земен примерокот, еден примерок се доставува до Агенцијата – Сектор за ветеринарно јавно здравство, Одделение за безбедност на храна за животни и исхрана на животните, еден останува во службената евиденција на официјалниот ветеринар кој го земал примерокот за анализа и еден примерок заедно со земиот примерок се праќа во лабораторијата.

(3) Примерокот се доставува на анализа без одлагање, односно истиот ден кога е земен.

Член 6

(1) Највисоко дозволените количини на непожелни супстанции во храната за животни се утврдени со Правилникот за листа на непожелни супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на максимално дозволеното ниво.

(2) Националната референтна или овластена лабораторија ја известува Агенцијата за добиените резултати во рокови и на начин утврдени со Договор склучен помеѓу Агенцијата и националната референтна или овластена лабораторија.

Член 7

(1) Во случај на добивање несообразен резултат во однос на прописите за храна за животни, официјалниот ветеринар треба да ги организира и спроведе мерките утврдени со член 95 од Законот за безбедност на храната за животни во што е можно пократок рок, односно веднаш по добивањето на несообразниот резултат.

(2) Согласно член 77 од Законот за безбедност на храната за животни, сите трошоци настанати со спроведувањето на мерки одредени поради несообразниот резултат се на товар на операторот со храна за животни, за чиј примерок е добиен несообразен резултат.

Член 8

Официјалните контроли од член 2 на овој правилник се спроведуваат со цел да се утврди:

- 1) безбедноста на храната за животни;

2) исполнување на одредбите од Програмата за мониторинг на безбедност на храна за животни;

3) исполнување на општите и посебните барања и услови и активности кои треба да ги исполнат и спроведат операторите со храна за животни за спречување и елиминирање на појавата на присуство на резидуи, контаминенти, недозволен супстанции, сировини и производи во храната за животни и

4) спроведување на мерките во случај на сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи, контаминенти, недозволен супстанции, сировини и производи.

Член 9

(1) За документирање на контролните активности, преземени во рамките на официјалните контроли, официјалниот ветеринар изготвува месечен извештај за реализација на програмата. Месечниот извештај содржи податоци за:

1) односот помеѓу планираните и земените примероци;

2) бројот и видот на објекти во кои се земени примероци;

3) бројот и видот на барани испитувања и

4) резултатите од лабораториските испитувања.

(2) Во месечниот извештај се наведуваат и преземени мерки во случај на несообразен резултат.

Член 10

(1) При спроведување на Програмата за мониторинг на храната за животни од страна на официјалниот ветеринар во подрачната единица, потребно е да се одредат критериумите за одбирање на местото за земање примерок (објектот во кој ќе се зема примерок) и одредувањето на видот на примерокот (матрикс) во однос на бараната анализа.

(2) При одредување на местото за земање примерок (објектот во кој ќе се зема примерок), се зема во предвид дека степенот на ризик е поврзан со видот на дејноста која се врши во објектот, производните капацитети на објектот, потеклото и видот на сировини. Во предвид треба да се земат и известувањата добиени преку RASFF системот.

(3) Дејностите кои се вршат во одобрените објекти се со поголем степен на ризик во однос на оние кои се вршат во регистрираните објекти.

(4) Бројот на земени примероци од одобрените објекти треба да биде значително поголем од останатите (регистрали) објекти (вклучувајќи ги сушарите со директен метод на сушење).

(5) При земање примероци на храна за животни за анализа од регистрирано одгледувалиште треба да се земат во предвид:

1) податоци за видот и бројот на животни кои се чуваат на одгледувалиштето;

2) податоци за потеклото на храната за животни (сопствено производство на сировини за храна за животни, производство на крмни смеси на одгледувалиштето, користење на протеини од животинско потекло, набавка на сировини од повеќе добавувачи итн);

3) податоци за околината (контаминација со тешки метали од почвата или влијание на штетни супстанции од воздухот);

4) влијание на метеоролошките фактори (временските односно температурните влијанија на квалитетот на сировините за храна за животни);

5) податоци за манипулација/обработка на сировините за храна за животни (природно или вештачко сушење, силирање, начин на складирање);

6) податоци за користење на средства за заштита на растенијата;

7) податоци за користење на азотни ѓубриња и

8) податоци за сушарата: вид на сушара (стационарна/мобилна), метода на сушење (директна/индиректна), погонско гориво (природен гас, ВНГ-втеченет нафтен гас, мазут, дизел, друго).

(6) При земање примероци од храна за животни за анализа од млинови и објекти за храна за животни треба да се земат во предвид:

1) објекти со најголемо производство на крмни смеси во подрачната единица;

2) објекти со поголем ризик;

3) објекти во кој со официјални контроли се утврдени неправилности и

4) објекти кои увезуваат сировини за производство на крмни смеси (вклучувајќи ги и адитивите), како и објекти кои користат белковини од животинско потекло или произведуваат крмни смеси со висок процент на белковини (соина сачма, пченичен или пчкарен глутен).

(7) При земање примероци од храна за животни за анализа од објекти за складирање на храна за животни треба да се земат во предвид:

1) објекти во кои се складира храна за животни од увоз, особено онаа со висока содржина на белковини, адитиви и премикси;

2) објекти во кои се складира сецкана шеќерна репка или други коренасти крмива;

3) објекти во кои се складираат преработени белковини од животинско потекло, вклучувајќи го и рибино-то брашно, крмните смеси кои го содржат, производи од крв и крмни смеси кои ги содржат и

4) објекти со сушари: вид на сушара (стационарна/мобилен), метод на сушење (директен/индиректен), погонско гориво (природен гас, ВНГ - втечен нафтен гас, мазут, дизел, друго).

(8) При земање примероци од храна за животни за анализа од превозни средства заради контрола на вкрстена контаминација, треба да се има во предвид превозот на крмни смеси кои содржат преработени белковини од животинско потекло или медицинизирана храна за животни или непакувани крмни смеси.

Член 11

(1) За одредување на Афлатоксин Б1 примерок треба да се земе од пченка и крмни смеси кои ја содржат во голем процент, а се наменети за животни во лактација или за млади животни.

(2) Во дождливи и влажни години препорачливо е да се анализира микотоксинот - зеараленон, а доколку преовладувал сушен период Афлатоксин Б1. Останатите микотоксини треба да се одберат врз основа на видот на животни за кои е наменета храната која се испитува, земајќи ги во предвид специфичностите на секој микотоксин во однос на препорачаниот матрикс, како што е наведено во следнава табела:

Микотоксини	Крмни смеси кои содржат:
Афлатоксин Б1	Пченица, пченка, јачмен, просо, соја (сојина сачма)
Охратоксин А	Пченица, зоб, јачмен, рж
Зеараленон	Пченка, пченица, јачмен, просо, сојина сачма, силажа (трева, легуминози, пченка)

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2923/5
6 септември 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог 1

Фази на ланецот на безбедност на храна за животни
Примарно производство на суровини за храна за животни од растително потекло

Производство и Увоз на суровини за храна за животни од животинско потекло (нупроизводи од животинско потекло)

Производство, преработка и обработка на храна за животни

Промет на храна за животни вклучително и малопродажба

Употреба на храна за животни на ниво на фарма и одгледувалишта

2634.

Врз основа на член 76-а став (3) од Законот за безбедност на храната за животни (“Службен весник на Република Македонија” бр. 145/10, 53/11, 1/12, 33/15, 149/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНИТОРИНГОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИТЕ

Член 1

Мониторингот за безбедноста на храната за животни се спроведува преку: мерење, следење, оценка и контрола на одредени параметри, критериуми и барања за храната за животни кои се поврзани со исполнување на општите и посебните барања за безбедност на храната за животни и следење на состојбата на безбедноста на храна за животни.

Член 2

(1) Мониторингот на безбедноста на храната се спроведува на одредени параметрите на безбедност на храна за животни.

(2) Листата на параметри за безбедност на храна за животни за кои се врши мониторинг како и видовите и категориите храна за животни е дадена во Правилник за општите и посебни барања за безбедност на храната за животни, Правилник за листата на непожелни супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на максимално дозволено ниво и Листа на суровини, материјали и други производи чие ставање во промет и употреба се забранети.

(3) Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенцијата), секоја година во декември за наредната, на основа на спроведената процена на ризик и утврдените наоди и несообразности во претходните три години (или помал временски период доколку се нема соодветни резултати) во Република Македонија и Европската Унија, како и препораките на Европската Унија (доколу се пропишани), ги одредува параметрите на безбедност на храна за животни за кои се врши мониторинг.

(4) Доколку одреден параметар за безбедност на храна за животни е опфатена со друга мониторинг програма или програма на официјални контроли на Агенцијата или друг надлежен орган во областа на безбедноста на храната, ветеринарното здравство и фитосанитарна заштита, и добиените резултати ги задоволуваат целите на Агенцијата во полето на безбедност на храна за животни, параметарот на безбедност на храна за животни може да се изостави од Програмата за мониторинг за безбедност на храната за животни, а добиените резултати искористат во процената на ризик.

Член 3

(1) Бројот на примероци за лабораториско испитување во рамките на годишната Програмата за мониторинг на безбедност на храна за животни за кои се врши мониторингот, како и вкупниот број на примероци за секој дел од програмата се дефинира со користење на статистички приод, со одредување на минимален статистички репрезентативен примерок со формулата:

$$N = \frac{1.96^2 * AP * (1 - AP)}{D^2}$$

Каде:

N = Број на примероци кои треба да се земат

AP = Очекувана преваленца на несообразности

D = Прецизност

Бројот на земени примероци треба да биде статистички оправдан.

Член 4

Оваа методологија влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2923/5
6 септември 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2635.

Врз основа на член 11 став (4) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 139/09 и 135/11), Претседателот на Нотарската комора на Република Македонија, на ден 11 септември 2017 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА

1. На именуваните нотари:
 - Жақлина Николиќ - нотар за подрачјето на Основните судови на Градот Скопје,
 - Дарко Стојќоски - нотар за подрачјето на Основните судови на Градот Скопје,
 - Боро Атанасовски - нотар за подрачјето на Основниот суд во Делчево,
 - Васка Блажевска - нотар за подрачјето на Основниот суд во Тетово и
 - Александар Гуњовски - нотар за подрачјето на Основниот суд во Штип
 како ден за почеток за работа се определува 20 септември 2017 година.
2. Решението влегува во сила веднаш со неговото донесување.
3. Решението да се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1910/3
11 септември 2017 година
Скопје

Претседател
на Нотарска комора
на Република Македонија,
Васил Кузманоски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје**
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2017128